



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 19 јануари 1972
Скопје
Број 1 Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

1.

Врз основа на член 3 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот од 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје („Службен весник на СРМ“, бр. 20/67 и 32/68), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА СОЗДАНИ ОБВРСКИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДАТА НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА — СКОПЈЕ

1. Од нераспределените средства утврдени во членот 1 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот од 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје („Службен весник на СРМ“, бр. 20/67 и 32/68) на Народната и универзитетска библиотека во Скопје ѝ се доделуваат 1.500.000 динари за намирување на создадени обврски за довршување на зградата на Народната и универзитетска библиотека.

2. Средствата од претходната точка се доделуваат без обврска за враќање.

3. Одобрените средства од точка 1 на оваа одлука на корисникот ќе му се стават на располагање во текот на 1971 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2710/1
21 декември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

2.

Врз основа на член 96 точка 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 21/64) и членот 58 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65 и 5/67), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1971 ГОДИНА

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија, се доделуваат средства на Собранието на општината Дебар во износ од 300.000 динари на име помош за ублажување на последиците од лизгањето земјиштето во село Коњаре.

2. Средствата од претходната точка се доделуваат без обврска на враќање.

3. Средствата ќе се стават на располагање откако Собранието на општината Дебар ќе потпише договор со претпријатието за производство и пренос на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2821/3
28 декември 1971 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Мориц Романо, с. р.

3.

Врз основа на член 17 од Законот за финансирање и општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО

1. Минималната откупна цена на кравјото и овчото млеко, до 29 февруари 1972 година ќе се определува според Одлуката за минималната откупна цена на кравјото и овчото млеко („Службен весник на СРМ“, бр. 36/71).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 12-2833/1
28 декември 1971 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Мориц Романо, с. р.

4.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен весник на СРМ“ број 9/65 и 5/67), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО

1. Премијата за кравјото и овчото млеко, до 29 февруари 1972 година ќе се определува според Одлуката за определување премија за кравјото и овчото млеко во четвртото тримесечје на 1971 година („Службен весник на СРМ“ бр. 36/71).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 12-2834/1
28 декември 1971 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Мориц Романо, с. р.

5.

Врз основа на точка 9 од Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко („Службен весник на СРМ“ бр. 1/72), во спогодба со републичкиот секретар за финансии, републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО

1. Премијата за кравјото и овчото млеко, до 29 февруари 1972 година, ќе се остварува на начинот и постапката утврдени со Наредбата за начинот и постапката за остварување на премија за кравјо и овчо млеко во четвртото тримесечје на 1971 година („Службен весник на СРМ“ бр. 36/71 година).

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 06-2013/1

28 декември 1971 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. Трајко Апостоловски, с. р.

6.

Врз основа на член 40 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1972 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа наредба во 1972 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување на следните добиточни заразни и паразитни болести:

1. Бес;
2. Туберкулоза;
3. Бруцелоза;
4. Антракс;
5. Шушкавец;
6. Чума кај свињите;
7. Црвен ветар кај свињите;
8. Краста;
9. Чума кај птиците;
10. Сакагија;
11. Заразна кривотница кај овците;
12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата;
13. Заразна агалакција кај овците;
14. Тифус кај птиците и бел пролив кај пилињата;
15. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата;
16. Ехинококоза;
17. Пироплазмоза;
18. Заразни болести кај пчелите;
19. Метиљавост;
20. Заразно пресушување на вимето;
21. Гангренозно воспаление на вимето кај овците;
22. Лептоспироза;
23. Лигавка и шип.

II

1. Бес

Превентивно инјектирање на кучињата против бесот ќе се изврши во целата Република од 3 јануари до 31 март 1972 година, со исклучок на подрачјата на општините: Тетово, Гостивар, Кичево, Македонски Брод, Крушево, Дебар, Д. Хисар, Ресен, Струга, Охрид, Битола и општината на гр. Скопје (подрачјето на поранешната општина Горче Петров) каде превентивното инјектирање на кучињата ќе се изврши во периодот од 1 април до 31 мај 1972 година.

На превентивно инјектирање подлежат сите кучиња постари од 3 месеци.

Кучињата кои до 31 март односно, на подрачјата на споменатите општини во став 1 од оваа точка, до 31 мај 1972 година не ќе имаат три месеци како и кучињата што ќе се окучат подоцна, превентивно ќе се инјектираат дополнително и sukcesивно по навршувањето на три месечна возраст.

2. Туберкулоза

Во општествените земјоделски стопанства ќе се изврши еднократна туберкулинизација на говедата постари од 3 месеци во периодот од 1 март до 31 мај 1972 година.

На говедата во индивидуалниот сектор ќе се изврши туберкулинизација на 50% од говедата, постари од 3 месеци.

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1972 година ќе се изврши туберкулинизација најмалку на половината од предвидениот број говеда во претходниот став, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1972 година ќе се изврши туберкулинизација на преостанатите говеда.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот, ќе ги определи населбите во кои ќе се изврши преглед од став 2 на оваа точка, но така што со нив да биде опфатено компактно подрачје на општината, и да одговара на подрачјето во кое во текот на 1972 година ќе се зема крв од кравите, јуниците, биковите и јуничњата за преглед на бруцелоза.

Туберкулинизација ќе се изврши и во населбите во кои туберкулозата била констатирана во 1971 година, без оглед на тоа дали се наоѓаат во подрачјето на општината каде задолжително ќе се врши туберкулинизација или надвор од него.

Населбите од претходниот став имаат првенство при спроведувањето на туберкулинизацијата.

Во дворовите во кои се установи туберкулоза кај говедата, ќе се врши туберкулинизација на говедата, секој три месеци, се додека кај сите говеда во тие дворови не се добие негативен резултат за туберкулоза, при две узастопни туберкулинизации.

Увезените говеда за приплод во Републиката задолжително ќе се туберкулизираат најдоцна два месеци од нивното увезување.

Во општествените стопанства и индивидуалните дворови, во кои ќе се установи туберкулоза кај говедата, задолжително ќе се врши туберкулинизација на живината и свињите.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што се занимаваат со производство на јајца и живина за приплод, ќе се изврши туберкулинизација на 10% од кокошките.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат јајца за приплод, пилиња, јарки или кокошки од странство ќе се туберкулизираат 10% од увезената живина односно од живината добиена од увезените јајца.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми во кои ќе се установи туберкулоза кај кокошките ќе се врши туберкулинизација на си-

те кокошки и колене на туберкулозните кокошки, секој два месеци, се додека кај сите кокошки не се добие негативен резултат на туберкулоза при две узастопни туберкулинизации.

3. Бруцелоза

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња во општествените земјоделски стопанства ќе се земе крв за преглед на бруцелоза во периодот од 1 март до 31 мај 1972 година.

Од 50% од кравите, јуниците, биковите и јунчињата на индивидуалниот сектор ќе се зема крв за преглед на бруцелоза.

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1972 година ќе се земе крв најмалку од половината од предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза во претходниот став, а во период од 1 септември до 30 ноември 1972 година ќе се земе крв од преостанатиот број крави, јуници, бикови и јунчиња.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот, ќе ги определи населбите во кои ќе се изврши преглед од став 2 на оваа точка, но така што со нив да биде опфатено подрачјето од општината во кое во 1971 година не се земало крв од крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза.

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв и од сите крави, јуници, бикови и јунчиња од населбите во кои бруцелозата била констатирана во 1971 година, без оглед на тоа дали тие населби се наоѓаат на подрачјето кое е опфатено со задолжителниот преглед на бруцелозата кај говедата или не.

Населбите од претходниот став имаат првенство во земањето на крв.

Од сите овци во населбите во кои е установен абортус кај овците со непозната етиологија односно во населбите, во кои ќе се установи бруцелоза кај луѓето, говедата и свињите, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза.

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези на општествениот и индивидуалниот сектор што се чуваат за расплод, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза.

Во дворовите, во кои ќе се установи бруцелоза, ќе се зема крв од сите говеда, свињи и овци, секој три до четири седмици, се додека кај сите говеда, свињи и овци не се добие негативен резултат за бруцелоза при три узастопни земања на крв.

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за приплод и гоњење во Републиката, задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза, најдоцна до 10-от ден од нивното внесување.

4. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши еднократно инјектирање на добитокот (говедата, овците и коњите) против болеста антракс во периодот од 1 април до 31 мај 1972 година.

Грлата кои во пропишаниот рок од претходниот став не ги исполнуваат условите за инјектирање против антраксот, како и грлата што ќе се отелат, ојагат и ождребат подоцна, дополнително ќе се инјектираат против антраксот, кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Регистрираните населби како дистриктите на антраксот во кои во последните 15 години (1957—1971 година) лабораториски не е установен антракс кај добитокот нема да се третираат како дистрикти на антраксот.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66) ќе определ-

ли кои места на подрачјето на општината во смисла на став 3 од оваа точка се сметаат за антраксни дистрикти.

Во сите населби во кои во текот на 1972 година се установи антракс ќе се изврши еднократно инјектирање на добитокот (говедата, овците, коњите) против болеста антракс.

Еднократно инјектирање на добитокот против антраксот ќе се изврши во сите општествени земјоделски стопанства што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на антраксот односно кога не се знае неговото потекло.

5. Шушкавец кај говедата

Мерките пропишани за инјектирање на добитокот против антраксот ќе се применуваат и против шушкавецот, со таа разлика, што против шушкавецот ќе се инјектираат само говедата, а како дистрикти на шушкавецот во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат населбите во кои шушкавецот е утврден во последните пет години (1967—1971 година).

Еднократно инјектирање против шушкавецот ќе се изврши на сите говеда помлади од 3 години во сите општествени земјоделски стопанства што се снабдуваат со фураж од надвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на шушкавецот односно кога не се знае неговото потекло.

6. Чума кај свињите

Задолжително превентивно инјектирање на свињите против чумата ќе се изврши во целата Република.

Превентивно инјектирање од претходниот став ќе се изврши со вакцини од атенуирани вируси (еднократно) во периодот од 1 април до 30 јуни 1972 година.

Свињите што се тераат на заедничко пасиште мора претходно да бидат активно имунизирани против чумата.

Свињите што се тераат односно транспортираат од една во друга општина, ако служат за натамошно одгледување, пред тргнувањето односно утоварот треба задолжително да се серумираат доколку активно не се имунизирани.

Свињите што се внесуваат од други општини, ако служат за натамошно одгледување, при пристигањето треба задолжително да се вакцинираат, доколку активно не се имунизирани односно да се серумираат, ако се помлади од 3 месеци.

Во периодот по превентивното инјектирање на свињите против чумата, превентивно ќе се врши инјектирање на подмладокот што ги исполнил условите за активно имунизирање односно дополнително инјектирање на подмладокот, кој при редовното инјектирање стекнал краткорочен имунитет, како и инјектирање на маториците кои поради високата gravidност не биле инјектирани при редовното спроведување на мерката.

7. Црвен ветар кај свињите

Превентивно инјектирање на свињите против црвениот ветар ќе се изврши во населбите и општествените земјоделски стопанства што се сметаат за загроени од оваа заразна болест.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот, ќе ги определи населбите и општествените земјоделски стопанства, што се сметаат за загроени од црвениот ветар кај свињите.

8. Краста

На подрачјата на кои крастата кај овците владеела во текот на 1971 година, најдоцна до крајот на април 1972 година ќе се изврши преглед на овците на краста.

Прегледот од претходниот став, согласно член 77 став 1, точка 1 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/65) и член 68 од Законот за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот го врши надлежниот ветеринарен инспектор, односно ветеринарната станица.

Во стадата во кои при прегледот се утврди краста треба неодољно, а најдоцна 15 дена по стријбата да се изврши прво капење на сите овци во тие стада. Второто капење ќе се изврши 15 дена по првото. Истовремено ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки, според постојните прописи.

Во стадата, во кои во текот на 1972 година ќе се установи краста, неодољно ќе се спроведе лекување на болните животни односно двократно капење на сите овци во заразените стада, а ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки, според постојните прописи.

Ако во некоја населба се утврди краста кај овците во едно стадо, ќе се изврши капење на сите овци од заразеното стадо, како и на сите овци од стадата кои пред утврдувањето на заразата паселе на пасиште на кое паселе и овците од заразеното стадо, односно капење на сите овци во стадата што минуваат по истите патишта по кои минувале овците од заразеното стадо.

Овците од стадата што одат на летна испаша и во кои имало краста во текот на 1971 година односно во кои ќе се појави таа во периодот пред тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе се искапат најмалку еднаш додека се на зимните пасишта.

На сопствениците, чии стада овци подлежат на капење според претходниот став, ако овците не бидат искапени, надлежниот општински ветеринарен инспектор нема да им издаде одобрение со тие стада овци да го напуштат зимското пасиште.

9. Чума кај птиците

Задолжително превентивно инјектирање на кокошките против чумата со сува „муктезар“ вакцина на територијата на Републиката ќе се изврши еднаш годишно во периодот од 15 август до 15 декември 1972 година.

Задолжителна превентивна заштита на пилињата и подмладокот ќе се врши со вакцина сува „Ла Сота“ во периодот од 1 април до 31 август 1972 година sukcesивно, според возраста на живината и напатствието на производниот завод.

Во општествените стопанства заштита на кокошките и пилињата ќе се врши периодично и континуирано според возраста на живината и напатствието на производниот завод.

10. Сакагија

Во периодот од 1 септември до 30 ноември 1972 година ќе се изврши задолжителна офталмомалеинизација на сите коњи, мази и мули и клинички преглед на сите магариња за сакагија.

Во земјоделските и други организации на здружен труд задолжително ќе се врши офталмомалеинизација и земање на крв за преглед на сакагија од сиот еднокопитен добиток.

Шумарските и другите организации на здружен труд што работат било со свој било со ангажиран еднокопитен добиток се должни да преземат мерки да се изврши преглед на сакагија на тој добиток.

Лицата што постојано се движат со еднокопитен добиток од една во друга општина (чергари и др.) должни се тој добиток да го подложат на преглед на сакагија најмалку еден пат годишно. Негативниот резултат надлежниот ветеринарен лекар ќе го запише на грбот на уверението за здравствената состојба на добитокот.

11. Заразна кривотница кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на заразната кривотница и лекување на овците во стадата за кои се утврди дека се заразени со заразната кривотница.

На лекување подлежат сите овци во заразените стада во текот на кое задолжително се спроведуваат и потребните ветеринарно, хигиенски и зоопрофилактички мерки.

12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши заштитно инјектирање на овците против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај јагнињата во месностите каде тие се установени во последните 5 години (1967—1971 година).

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ број 36/66) ќе ги определи местата во кои ќе се врши инјектирањето од претходниот став.

13. Заразна агалаксија кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на заразна агалаксија кај овците и задолжително лекување и спроведување на ветеринарно-хигиенски и зоопрофилактички мерки во заразените стада.

14. Тифус кај птиците и бел пролив кај пилињата

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми кои се занимаваат со производство на јајца и живина за приплод, најмалку двапати годишно, во растојание од 6 месеци, со методата на брза аглутинација ќе се изврши преглед на тифус на 10% од живината во тие фарми.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат јајца за расплод, пилињата, јарки или кокошки од странство, ќе се изврши преглед на тифус на 10% од живината во фармата односно од живината добиена од увезените јајца.

Ако во фармите од претходниот став се установи тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе се врши преглед на сета живина во заразената фарма од тифус и колење на заразената живина, сè додека кај сета живина во заразената фарма не се добие негативен резултат при два узастопни прегледи.

15. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата

Лекување на овците и говедата против белодробна стронгилоза и желудечно-цревните паразити ќе се врши во населбите и стадата каде тие се појават односно лабораториски установат.

Од сите говеда во општествените стопанства и од сите стада овци во општествените и индивидуалните стопанства за кои постои сомневање дека се заразени со белодробна стронгилоза односно со желудечно-цревни паразити ќе се земе материјал за лабораториско испитување.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ број 36/66), ќе ги определи општествените стопанства и местата во кои ќе се земе материјал за лабораториско испитување.

16. Ехинококоза

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите ветеринарно-санитарни мерки ќе се изврши двократна дехелментизација на кучињата со „сколабан“ и тоа првата во периодот од 3 јануари до 31 март 1972 година, со исклучок на подрачјата на општините: Тетово, Гостивар, Кичево, Македонски Брод, Ресен, Дебар, Демир Хисар, Крушево, Струга, Охрид, Битола и Општината на гр. Скопје (подрачје на поранешна Општина Горче Петров) каде дехелментизацијата ќе се изврши во периодот од 1 април до 31 мај 1972 година, а втората шест месеци по првата.

17. Пироплазмоза

Во периодот од 1 април до 31 септември 1972 година ќе се изврши најмалку двократно капење со противкрелжни средства на сите мерино овци односно на сите увезени говеда од благородни раси во Републиката.

18. Заразни болести кај пчелите

Ќе се изврши преглед во однос на заразни и паразитни болести на сите сапидаци пчели во општествените земјоделски стопанства, а според можностите и во индивидуалните стопанства.

19. Метиљавост

Во сите подрачја на Републиката во кои се јавува метиљавост ќе се изврши двократно, превентивно третирање на овци и говедата против метиљавоста и тоа кај овците со инјектирање или со противметилни капсули, а кај говедата само со противметилни капсули. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1972 година.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), ќе ги определи местата во кои ќе се врши третирање од претходниот став.

20. Заразно пресушување на вимето

Во текот на 1972 година ќе се изврши еднокретен преглед на сите крави во општествените земјоделски стопанства на болеста заразно пресушување на вимето и лекување на кравите за кои ќе се утврди дека се болни од заразното пресушување на вимето.

21. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Ќе се изврши преглед и лекување на сите стада овци болни односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето.

22. Лептоспироза

Во општествените земјоделски стопанства ќе се земе крв од сите говеда и свињи за преглед на лептоспироза во периодот од 1 март до 31 мај 1972 година.

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези на индивидуалниот сектор, што се чуваат за приплод, ќе се земе крв за преглед на лептоспироза.

23. Лигавка и шал

Во периодот од 1 април до 31 мај 1972 година во сите општествени стопанства ќе се изврши превентивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шал на сите расплодни говеда постари од 3 месеци.

III

Утврдувањето и објавувањето на болестите од точката I на оваа наредба со исклучок на туберкулозата, се врши врз основа на лабораториски наод во една од овластените ветеринарно-дијагностички установи во земјата.

Од заразените и принудно закланите говеда поради туберкулоза задолжително се испраќа материјал за лабораториско утврдување на причинителот на туберкулозата.

IV

Евиденцијата за спроведување на мерките определени со оваа наредба се води на утврдените обрасци.

Број 11-1563/2

24 декември 1971 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. Трајко Апостоловски, с. р.

7.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на одредбата на ставот 1 на член 61 од статутот на Установата за одржување на комунална хигиена „Градска чистота“ во Прилеп, по јавната расправа одржана на 21 октомври 1971 година, на седницата од 6 декември 1971 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Советот за градежништво, урбанизам и комунално-станбени прашања на Собранието на општината Прилеп број 10-3107/1 од 5 февруари 1971 година за оценување уставноста и законитоста на одредбата на ставот 1 на член 61 од статутот на Установата за одржување на комунална хигиена „Градска чистота“ во Прилеп, донесен од Советот на установата на 22 декември 1969 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во „Службен гласник на општината Прилеп“ и во Установата за одржување на комунална хигиена „Градска чистота“ во Прилеп на начин определен со статутот на установата за објавување на општите акти.

3. Советот за градежништво, урбанизам и комунално-станбени прашања на Собранието на општината Прилеп му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на одредбата на ставот 1 на член 61 од статутот на Установата за одржување на комунална хигиена „Градска чистота“ во Прилеп, со која е определено дека директорот на установата се именува за временски период од шест години. Подносителот на предлогот смета дека оваа одредба не е во согласност со одредбата на точката 3 од Аманџманот XI на Уставот на СР Македонија, според која со закон може да се определи посебна постапка и начин на именување и разрешување на индивидуалниот извршен орган на работна организација што врши работи од посебен општествен интерес и со одредбата на ставот 2 на член 44 од Основниот закон за установите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/65, 50/68 и 55/69), според која директорот на установата се именува на четири години. Според наводите во предлогот одредбата на ставот 2 на член 44 од Основниот закон за установите, со која е определено дека директорот на установата се именува на четири години, во смисла на одредбата на точката 3 од Аманџманот XI на Уставот на СР Македонија ја обврзува Установата „Градска чистота“ во Прилеп, бидејќи е таа работна организација што врши работи од посебен општествен интерес.

Споредбениот доход е збир од просечно издвоените средства во акумулацијата и просечно издвоените средства за бруто лични доходи по запо-

слен во стопанството, коригиран со коефициентот на стручноста на запослените во организациите на гранката, групата, или подгрупата и сето тоа помножено со бројот на запослените во организациите-потписници на самоуправната спогодба.

Споредбениот доход се утврдува според следниов образец:

$$CD = P \cdot \frac{Ao}{Po} + P \cdot \frac{LDBo}{Po} \cdot KC, \text{ при што } \epsilon: 1/$$

Акумулацијата на стопанството ја сочинуваат издвоените средства по завршните сметки за минатата година во: деловен фонд, резервен фонд — задолжителен и незадолжителен, фонд за заедничка потрошувачка, средства за станбена изградба и средства издвоени во фондот за амортизација преку пропишаните стапки.

Средства за лични доходи се сметаат издвоените средства по завршните сметки на стопанството во бруто износ од минатата година.

Просечната акумулација и просечните бруто лични доходи по запослен во стопанството се пресметуваат кога масата на акумулацијата и масата на издвоените средства за бруто лични доходи се подели со вкупниот број на запослените во стопанството врз база на полно работно време, по завршните сметки на стопанството во минатата година.

Вкупниот број на запослените во организациите-потписници на самоуправната спогодба, се пресметува на ист начин како и за стопанството со податоци од тековната година.

1)

P = Број на запослени во организациите потписници на спогодбата

Ao = Акумулација на стопанството

$LDBo$ = Бруто лични доходи на стопанството

KC = Коефициент на стручноста на запослените во организациите потписници на спогодбата

Po = Вкупен број на запослените во стопанството.

Коефициентот на стручноста (KC)¹⁾ на запослените претставува однос помеѓу степенот на стручноста на запослените во организациите — потписници на спогодбата во гранката, групата или подгрупата од тековната година и степенот на стручноста на запослените во стопанството од минатата година.

Степенот на стручноста на запослените во организациите — потписници на спогодбата, се пресметува кога бројот на запослените за секоја квалификациона група се множи со соодветниот пондер за таа група, утврден во членот 6. од овој договор и збирот од сите квалификациони групи се дели со стварниот број на запослените.

1)

$$KC = \frac{PP/P}{PPo/Po}$$

Член 5

За утврдување на споредбениот доход за секоја година ќе се даваат следниве заеднички елементи:

— акумулацијата по запослен во стопанството ($\frac{Ao}{Po}$);

— просечните издвоени бруто лични доходи по работник во стопанството ($\frac{LDBo}{Po}$), кои ќе ги дава

Службата на општественото книговодство по завршната сметка од минатата година и

— степенот на стручноста на запослените во стопанството ($\frac{PPo}{Po}$), кој ќе го даде Републичкиот завод за статистика за минатата година.

Член 6

Сведувањето на квалификациите на запослените на условно неквалификувани работници, за споредување на квалификационата структура на запослените во гранката, групата или подгрупата со квалификационата структура на работниците во стопанството, ќе се врши по следниве единствени пондерациони коефициенти:

— неквалификувани	1,00
— полуквалификувани	1,25
— квалификувани	1,50
— висококвалификувани	1,92
— нишо стручни	1,32
— средно стручни	1,73
— вишо стручни	2,30
— високо стручни	2,85
— магистри	3,15
— доктори на науки	3,50

Коефициентите од претходниот став се применуваат само за пресметување на условниот број запослени и не претставуваат основ и мерило за определување на личните доходи.

За работни места за кои според постојните прописи се признава бенифициран работен стаж, договорните пондери од претходниот став може да се зголемат за процентот на признатиот работен стаж.

Квалификација, односно степен на стручна подготовка во смисла на претходниот став се смета:

— степенот на здобиеното школско образование, односно стручна подготовка здобиена, или признаена, на начин утврден со посебни прописи, и

— степенот на оспособеноста за вршење работи на работното место на полуквалификуван (приучен) работник, односно призната подготовка според одредбите на општиот акт на организацијата.

Член 7

Во зависност од големината на коефициентот на деловниот резултат, доходот за распределба во гранката, групата или подгрупата се распределува на дел за акумулација и дел за лични доходи на следниов начин:

1. Доходот за распределба под споредбениот доход, кој претставува деловен резултат под коефициентот 1,00 ги обврзува гранките, групите или подгрупите да издвојуваат за акумулација најмалку според следнава скала:

до	— 0,80	5%
од 0,81	— 0,85	7%
од 0,86	— 0,90	10%
од 0,91	— 0,95	14%
од 0,96	— 0,99	17%

2. Гранките, групите или подгрупите, кои остваруваат коефициент на деловен резултат над 1,00, доходот за распределба ќе го распределуваат така што на делот од доходот за распределба до споредбениот доход ќе ги применат односите во распределбата кои ги имале во претходната година, но најмалку 20% за акумулација, а од делот од доходот за распределба над споредбениот доход ќе издвојуваат во деловниот фонд според следнава скала:

За остварен коефициент над 1,00	Издвојување за деловниот фонд
од 0,01 — 0,15	20%
од 0,16 — 0,20	25%
од 0,21 — 0,25	30%
од 0,26 — 0,30	35%
од 0,31 — 0,35	40%
од 0,36 — 0,40	45%
од 0,41 — 0,45	50%
од 0,46 — 0,50	55%
над 0,50	60%

Член 8

Организациите кои склучуваат самоуправни спогодба за распределба на доходот и личните доходи, со критериумите, мерилата и методологијата пропишана во членовите 3, 4 и 7 од овој договор, утврдуваат заеднички односи за распределба на доходот — на дел за акумулација и дел за лични доходи.

Потписниците на спогодбата утврдуваат односи во распределбата на доходот за секоја организација посебно. Збирното искажување на овие односи мора да го обезбеди заедничкиот однос во распределбата за сите потписници на спогодбата.

Организациите за изнаоѓање на поединечните односи за распределба на доходот во рамките на самоуправниот спогодба, можат да користат и други основи и мерила што се адекватни на специфичноста во работењето на организацијата.

Член 9

Конечните заеднички и поединечни односи во распределбата на доходот од претходниот член се утврдуваат на крајот на годината со податоци од завршните сметки на организациите — потписници на спогодбата.

За исплата на аконтации на лични доходи во тековната година, организациите — потписници на спогодбата, утврдуваат односи во распределбата, користејќи плански показатели за доходот за распределба, бројот на запослените и за коефициентот на стручноста. Планските показатели во текот на годината се коригираат со показателите од периодичните пресметки.

Член 10

Организациите склучуваат самоуправни спогодби за распределба на доходот и личните доходи во рамките на гранката, групата или подгрупата на која ѝ припаѓаат.

Организациите можат да склучат самоуправни спогодба и во рамките на друга гранка, група или подгрупа на која ѝ припаѓа целата работна организација во чиј состав се наоѓаат и тие. За која од овие две алтернативи ќе се определи, одлучува организацијата.

Организациите во рамките на сложени работни организации можат самостојно да склучат самоуправни спогодба во рамките на работната организација ако ги исполнуваат условите од член 23. од Законот.

Кои овие спогодби имаат право да се приклучат и други организации што не се во составот на работната организација, а ѝ припаѓаат на односната гранка, група или подгрупа.

Член 11

Дел од доходот, кој според мерилата и критериумите во самоуправниот спогодби ќе биде издвоен за лични доходи, работните луѓе во организациите на здружениот труд го распределуваат самостојно со интерни акти за распределба на личните доходи.

Член 12

Како најнизок личен доход, што претставува најниска граница на материјалната сигурност на работните луѓе, по овој договор се смета износот од 70% од исплатениот просечен личен доход за полно работно време за претходната година во стопанството.

Гранките, групите и подгрупите, коишто со односите во распределбата на доходот според членот 7, ставот 1, не можат да обезбедат најнизок личен доход од ставот 1. на овој член, можат да отстапат од тие односи, но не помалку од 60% од исплатените просечни лични доходи од претходната година.

Организациите кои со остварениот доход за распределба не можат да го обезбедат најнискиот личен доход и минималната стапка на акумулаци-

јата од 5%, се смета дека работат под несоодветни услови, треба да ги утврдат причините и да преземат мерки за нивно отстранување.

Член 13

Организациите што не ќе потпишат самоуправни спогодба за распределба на доходот и личните доходи, средствата за личните доходи ги издвојуваат од доходот за распределба во износ што ќе се добие со множење на најнискиот личен доход од член 12 и бројот на запослените сведени на условно неквалификуван работник со примена на пондерите од членот 6 од овој договор.

Овие организации на здружениот труд можат да вршат и други исплати предвидени во членовите од 15 до 18 на овој договор, но не повеќе од 90% од утврдените износи.

Член 14

Во случај кога, поради виша сила или системски решенија, организациите не можат да го остварат минатогодишниот доход и не можат да ги обезбедат минатогодишните односи при распределбата, можат да применат и други општествено оправдани мерила за распределба, но последните ќе се пренесат и на акумулацијата и на личните доходи.

Вакви додатни мерила ќе се применуваат во распределбата, ако бидат верифицирани од Републичката комисија по членот 22 на овој договор.

Член 15

Во самоуправниот спогодба средствата за финансирање на заедничките потреби ќе се движат до следниве износи:

— надоместок за годишен одмор најмногу до 800 дин. годишно по запослен;

— организациите што имаат организирано општествена исхрана може да ја партиципираат. Износот за партиципација не може да се исплатува во готово;

— за стручно оспособување на работниците најмалку 1% од нето личните доходи.

Член 16

Во самоуправниот спогодба надоместоците што ги товарат материјалните трошоци може да се утврдат најмногу до следниве износи:

— дневниците за патување во земјата може да изнесуваат најмногу до 80 динари, плус трошоците за преноќевања, но најмногу до износот што ќе се определи во самоуправниот спогодба, а ќе се потврди со поднесената сметка;

— дневниците за патување во странство се определуваат до висина утврдена со прописите кои важат за органите на управата;

— надоместокот за користење сопствено возило за службена цел ќе се исплаќа до 0,80 динари за поминат километар. Паушално плаќање на овој надоместок не се дозволува;

— надоместокот за одвоен живот и теренскиот додаток не може да биде повисок од 40% од претсметковниот основ на соодветно работно место. Едно лице не може едновременно да користи надоместок за одвоен живот и теренски додаток.

Член 17

Организациите може да исплатуваат јубилејни награди на членови на работната заедница врз основа на критериумите во своите општи акти.

Највисокиот износ на наградите не може да е повисок од едномесечен просечен личен доход од претходната година во организацијата.

Член 18

Продолженото работно време може да се плаќа според тежината и условите на работата, но не повеќе од 50% од аконтацијата на личниот доход што работникот ја остварува за соодветното работно место.

Надоместокот за ноќна работа од 22 до 5 часот може да се плаќа со зголемување на личните доходи најмногу до 25%.

Овие надоместоци не можат да влијаат на односите во распределбата на доходот утврдени со членот 7 од овој договор.

Член 19

Надоместоците од членовите 15 и 16 на овој договор се валоризираат со 50% од порастот на животните трошоци на Републиката од претходната година.

Член 20

Во организациите, кои ќе склучат самоуправни спогодби со организациите од други социјалистички републики од соодветната гранка, таквата спогодба може да се применува под услов нејзините одредби да се во согласност со начелата, критериумите и мерилата утврдени во Законот и во овој договор.

Член 21

Одредбите на овој договор ќе се однесуваат и на организациите од дејноста на банките и осигурувањето.

Член 22

Спроведувањето на овој договор, самоуправните спогодби и одделните општествени договори, го следи комисија формирана според членот 11 од Законот.

Член 23

Комисијата работи на седници кои се одржуваат по потреба. Секој од учесниците има право да бара одржување седница на Комисијата.

Комисијата полноправно работи ако на седницата присуствуваат најмалку по еден член именуван од страна на секој учесник.

Член 24

Седницата на Комисијата ја свикува и со неа раководи претседавачот на Комисијата, кој наизменично се избира секои четири месеци.

Член 25

Комисијата особено:

1. го следи спроведувањето на овој Договор и самоуправните спогодби, односно одделните општествени договори од членовите 9 и 10 од Законот и за појавите и проблемите ги известува учесниците и другите заинтересирани организации и организации;

2. им предлага на учесниците преземање мерки и акција за спроведување на овој договор;

3. им предлага на учесниците измени и дополнување на овој договор и подготвува нацрт на измени и дополнувања;

4. им дава објаснување и мислење во врска со примената на овој договор и друга помош на организациите во постапката за склучување на самоуправните спогодби и одделните општествени договори, како и за нивното спроведување;

5. ги разгледува предлозите на самоуправните спогодби и одделните општествени договори и дава мислење за усогласеноста на истите со одредбите на овој договор и членовите 6, 8, 10 и 27 од Законот.

6. Комисијата оценува дали самоуправната спогодба и одделниот општествен договор ги содржат основите и мерилата усвоени со Законот и со овој договор;

7. оценува дали за утврдувањето на основите во доходот за распределба се применети методологијата и квантифицирањата предвидени во овој договор;

8. оценува дали надоместоците и нивната висина во самоуправните спогодби и одделните општествени договори се во согласност со членовите 15 до 19 на овој договор, и

9. врши други работи и задачи што ќе ѝ ги постават учесниците.

Член 26

Комисијата е должна да даде оценка за самоуправната спогодба во рок од 30 дена.

Член 27

Откога Комисијата ќе утврди дека самоуправната спогодба и одделниот општествен договор се во согласност со Законот и со овој договор, тие се регистрираат во регистарот што го води Републичкиот секретаријат за труд.

Член 28

До колку Комисијата оцени дека самоуправната спогодба, односно одделниот општествен договор, не е во согласност со одредбите на Законот и на овој договор, за спорните прашања ги известува предлагачите на самоуправната спогодба.

Член 29

Комисијата донесува деловник, со кој се утврдува начинот на работата и донесувањето на одлуки, должностите и овластувањата на претседавачот, членовите, како и начинот на вршењето на работите од членот 27 на овој договор.

Деловникот за работа стапува во сила од денот кога ќе го потврдат потписниците.

Член 30

Административната и техничката работа на Комисијата ја врши Републичкиот секретаријат за труд.

Член 31

Службата на општественото книговодство, врз основа на добиените самоуправни спогодби и одделни општествени договори, по претходно мислење од Комисијата од членот 22 на овој договор, ќе утврди посебна методологија за искажување на потребните податоци од страна на учесниците во самоуправните спогодби за следење на спроведувањето на самоуправните спогодби, одделните општествени договори и овој договор.

Член 32

Постапката за склучување на самоуправните спогодби се одвива според членовите 15 до 24 од Законот за општествено договарање и самоуправни спогодување.

Самоуправните спогодби треба да бидат донесени најдоцна во рок од 120 дена од стапувањето во сила на овој договор.

По истекувањето на рокот од претходниот став, Службата на општественото книговодство ќе ги применува одредбите од членот 13 на овој договор спрема оние организации на здружениот труд, кои не склучиле самоуправна спогодба или не пристапиле кон една од склучените самоуправни спогодби.

Член 33

Општествениот договор се усвојува во истоветен текст во 6 примероци, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 34

Овој договор стапува во сила од денот на потпишувањето.

14 декември 1971 година
Скопје

Претседател на Претседател на Изврш-
Стопанската комора на ниот совет на Собранието
Македонија, на СРМ,
д-р Асен Симитчиев, с. р. д-р Ксенте Богоев, с. р.

За Претседателството
на Сојузот на синдикатите
на Македонија,
Павле Давков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Заедница на здравственото осигурување на работниците — Прилеп

2.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, на својата седница одржана на 30 декември 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

I

До донесувањето на статутот на оваа Заедница и другите потребни општи акти за неговата примена, правата и обврските на осигурените и неосигурените лица, како и на неосигурените лица на кои им се обезбедува здравствена заштита се определуваат на следниов начин:

1) по однос на правата на осигурените и неосигурените лица од подрачјето на Заедницата во Социјалистичка Република Македонија на задолжителни видови на здравствена заштита непосредно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СРМ, во 1972 година;

2) по однос на правата на здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и професионално заболување, како и на правата на проширено здравствено осигурување, односно здравствено осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението соодветно ќе се применуваат одредбите на Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 год.) и општите прописи и општите акти на Комуналната заедница за социјалното осигурување на работниците — Прилеп, донесени за спроведување на тој закон.

3) правата на проширена здравствена заштита над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението на лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, а за кои општината ќе установи такви права, ќе се утврдуваат со посебен договор склучен помеѓу Заедницата и општината.

II

На лицата кои не се опфатени со задолжително здравствено осигурување, задолжителните видови на здравствена заштита на населението им се обезбедуваат во целина на товар на средствата на соодветната општествено-политичка заедница, и тоа:

— на лицата кои имаат живеалиште на подрачјето на општината — со придонес од буџетот на општината;

— на лицата без постојано живеалиште — со придонес од буџетот на Републиката.

Придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита на лицата од претходниот став го утврдува Собранието на оваа Заедница, со своја одлука.

Општествено-политичките заедници од ставот 1 од оваа точка се должни да ги пријават кај оваа Заедница сите лица кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување заради обезбедување задолжителни видови на здравствена заштита.

III

Здравствените легитимации издадени по прописите што ќе важат до 31 декември 1971 година остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не бидат заменети со нови исправи.

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување ќе им се издадат здравствени легитимации во кои на соодветен начин ќе бидат означени нивните права на здравствена заштита.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Број 5037

30 декември 1971 година

Прилеп

Претседател,

Ристо Цајкоски, с. р.

3.

Врз основа на член 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и членот 6 од Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување на работниците, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, на својата I седница, одржана на 30. декември 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1972 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување за 1972 година се определува во височина од 7,50% од личниот доход и другите приходи, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита од 2,5% и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 5,00%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,5% од основицата од која се пресметуваат придонесите за здравственото осигурување предвидени во став 1 на овој член.

Член 2

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на уживателите на пензии се определува на 11% од нето основицата.

Член 3

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува во височина од 15% од нето личниот доход односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определени во член 1 на оваа одлука.

Член 4

До колку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравственото осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметана за примена на нето личните доходи односно примањата.

Пресметувањето на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници запослени во работни организации.

Придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство ќе се уплатува со еден налог-уплатница.

Член 5

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

До колку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбата од став 2 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на членот 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 6

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување на работниците, финансиското работење на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите на здравственото осигурување и другите општи акти на Заедницата.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Број 5038
30 декември 1971 година
Прилеп

Претседател,
Ристо Цајкоски, с. р.

Заедница на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп

4.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ број 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп, на својата седница одржана на 31 декември 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — ЗЕМЈОДЕЛЦИ

I

До донесување на статутот на оваа Заедница и другите потребни општи акти за неговата примена, правата и обврските на осигурениците-земјоделци се определуваат на следниов начин:

1) по однос на правата на осигурениците-земјоделци на задолжителни видови на здравствена заштита непосредно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СРМ во 1972 година;

2) по однос на правата на проширено здравствено осигурување, односно здравствено осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението соодветно ќе се применуваат одредбите на Законот за здравственото осигурување на земјоделците-пречистен текст („Службен весник на СРМ“ број 14/67) и општите акти на Комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците донесени за спроведување на тој закон.

II

Здравствените легитимации издадени по прописите што ќе важат до 31 декември 1971 година остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не бидат замскети со нови исправи.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1972 година.

Број 538
31 декември 1971 година
Прилеп

Претседател,
Јордан Јовчески, с. р.

5.

Врз основа на член 87, став 2, алинеја 4 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп, на својата седница одржана на 31 декември 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

До донесувањето на статутот на Заедницата и другите општи акти од областа на финансирањето на здравственото осигурување и финансирањето на Заедницата, пресметување и плаќање на придонесите

сите за здравственото осигурување, за односите што не се регулирани со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот), а кои спаѓаат во надлежност на Заедницата, ќе се применуваат одредбите на оваа одлука.

Член 2

Придонесите за здравствено осигурување се определуваат одделно за обезбедување на:

1. задолжителните видови на здравствена заштита и
2. правата на здравствената заштита над задолжителните видови од здравственото осигурување.

Член 3

Висината на придонесот за финансирање на задолжителните видови на здравствена заштита и правата на здравствената заштита над задолжителните видови од здравственото осигурување се утврдуваат и тоа:

- а) за осигуреници-земјоделци кои имаат сопствена земја:
 - 18% од катастарскиот доход,
 - 25,00 динари по член на домаќинството на осигуреникот;
- б) за осигуреници-земјоделци кои немаат сопствена земја а се занимаваат со земјоделска дејност:
 - 100,00 динари придонес (паушал) на домаќинство,
 - 25,00 динари по член на домаќинството на осигуреникот.

Член 4

Од придонесите остварени за здравствено осигурување, искажани во претходниот член, и другите приходи се формираат средства на заедницата. Средства на Заедницата се:

1. приходите искажани во член 3 на оваа одлука,
 2. надоместокот по основа на реосигурување,
 3. средствата од Фондот за солидарност,
 4. делот од средствата издвоени со вишокот на приходите над расходите по завршната сметка на Заедницата,
 5. другите приходи на Заедницата (надоместок за штета, камата и др.).
- Со посебна одлука на Заедницата поблиску ќе се определат процентите за задолжителни видови на здравствена заштита и за правата на осигурениците.

Член 5

Од средствата на Заедницата се подмируваат расходите:

1. за остварување правата на осигурените лица за задолжителните видови на здравствена заштита,
2. за остварување правата од здравствената заштита над задолжителните видови на здравствена заштита утврдени со статутот,
3. за премиите на задолжителното здравствено реосигурување,
4. за посебен придонес на Фондот на солидарност,
5. за надоместок на службата на Заедницата,
6. за финансирање Сојузот на заедниците,
7. за финансирање на проширената репродукција во здравствените работни организации,
8. за отплата на непокриениот дел на вишокот на расходите над приходите утврден со завршната сметка на Заедницата,
9. за подмирување на останатите трошоци на Заедницата (трошоци на самоуправниот органи, трошоци на платниот промет и др.).

Член 6

Заедницата задолжително формира резервен фонд за обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидноста во извршувањето на об-

врските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и другите организации на кои им е доверено спроведувањето на здравственото осигурување.

Член 7

Средствата на резервниот фонд се водат и се искажуваат одвоено по видови на правата и тоа само книговодствено.

Средствата на резервниот фонд не се издвојуваат на посебни сметки.

Член 8

Книговодствената евиденција за финансиското работење и средствата на Заедницата се водат според одлуката на посебниот основен контен план и на посебните обрасци на билансот на заедниците на социјалното осигурување, односно Заедницата за здравствено осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/71).

Заедницата, по потреба донесува поблиски упатства за водење на финансиското работење на Заедницата.

Член 9

Височината на надоместокот на стручната служба, за прапање на стручните, административните и финансиските работи на Заедницата, Заедницата ја утврдува спогодбено.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Број 540/1

31 декември 1971 година

Прилеп

Претседател,
Јордан Јовчески, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Вд Окружниот суд во Скопје е заведен спор од тужителката Злата Јорданова од Титов Велес, ул. „Нови Велес“ бр. 111, против тужениот Арангел Стојковиќ од село Мижин 3П Долевац, СР Србија, за развод на брак.

Се повикува тужениот Арангел Стојковиќ да се јави во овој суд или да ја достави својата адреса, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно ќе му се определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, II, бр. 2289/70.
(2)

Во Окружниот суд во Скопје е заведен спор од тужителот Василие Мицев, од Скопје, ул. „12 ударна бригада“ бр. 7, со полномошник Ристо Спасевски, адвокат од Скопје, против тужената Цветанка Мицева, по татко Маневска, порано од Скопје, сега со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужената Цветанка Мицева, по татко Маневска, во рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја достави својата адреса. Во противно судот ќе ѝ определи старател за посебен случај, кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, II, бр. 1516/71.

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Општинскиот суд Скопје I, ги известува сите заинтересирани физички и правни лица дека по предметот, заведен при овој суд, по тужбата на Општината на град Скопје, против Ибраимов Рамиз и други, за привремен застапник на тужениот Ибраимов Рамиз го постави адвокатот Петар Сердјуг од Скопје, кој ќе го застапува тужениот во постапката пред судот сè додека тужениот или неговиот полномошник не го обавести судот дека му е поставен старател.

Од Општинскиот суд Скопје I, П. бр. 758/71. (4)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 204, страна 265, книга I е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за кина — Тетово, согласно со одлуката на советот на работната заедница, од одржаната седница на 15. XI. 1969 година, се менува и гласи: Претпријатие за прикажување на филмови — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1087/69 од 23. III. 1971 година. (648)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 303, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Угостителското претпријатие „Нов живот“ — Тетово, Николовски Бошко, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Во иднина Угостителското претпријатие „Нов живот“ — Тетово ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, стариот регистриран потписник Симо Божиновски, директор, сметано од 17. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1054/69 од 23. III. 1971 година. (649)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. X. 1970 година, страна 581, реден број 10 е запишано проширувањето на предметот на работењето на Трговското претпријатие „Бистра“ од Струмица, уште и со промет на мало и големо, со производи од следните трговски струки: млеко и млечни производи, леб и печива, деликатесни производи, производи на база на шеќер и какао, колонијални производи и земјоделски производи.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 03-30 од 4. II. 1970 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 85/70. (441)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 306, страна 913, книга I е запишано следното: Досегашната фирма на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Атнадпромет“ — Кавадарци, согласно со одлуката на советот на работната заедница од одржаната седница на 20. XI. 1970 година, се менува и ќе гласи: „Универзалпромет“ — Трговско претпријатие — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1023/70 од 12. III. 1971 година. (525)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 315, страна 283, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Универзалната занаетчиска работна организација „Тиквешанка“ — Кавадарци, Диме Јованов, шеф на сметководството и Цвета Д. Дамјанова, шеф на планското одделение, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нов потписник на споменатата работна организација е назначен Киро Ангелов, книговодител, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Тодор Цандов Костов, в. д. директор, сметано од 12. VI. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 546/69 од 12. III. 1971 година. (562)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 836, страна 1007, книга III, рег. бр. 837, страна 1011, книга III, рег. бр. 1006, страна 983, книга IV, рег. бр. 914, страна 321, книга IV, рег. бр. 904, страна 269, книга IV и рег. бр. 271, страна 1061, книга I е запишано следното: Фирмата на продавниците во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 39, ул. „110“ бр. 34, ул. „Маршал Тито“ бр. 38, ул. „110“ бр. 43, ул. „Београдска“ бр. 52, и во Куманово, на ул. Плоштад Нова Југославија 66, на Трговското претпријатие за промет со обувки, преработени кожи и производи од гума, каучук и пластични маси на големо „Рефлекс“ — Београд, согласно со решението на Окружниот стопански суд — Белград, Фи. бр. 2232/67 од 27. IX. 1967 година, се менува и гласи: Трговско претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“ — Београд; ул. „Грачаничка“ бр. 7 — Продавниците: „Рефлекс“ во Скопје, на ул. „Маршал Тито“ бр. 39, ул. „110“ бр. 34, ул. „Маршал Тито“ бр. 38, ул. „110“ бр. 43, ул. „Београдска“ бр. 52 и „Рефлекс“, во Куманово, Плоштад Нова Југославија б.б.

Досегашните раководители на продавниците, горенаведени, се разрешени од должност и тоа: Спасовски Димитрија, Јанковска Јелица, Иванова Марта, Ивановски Круме, Дохчевски Спиро, и Филиповски Светислав и за раководители на истите се назначени следните лица: Јанковска Јелица, раководител на Продавницата во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 39, Иванова Марта, раководител на Продавницата во Скопје, ул. „110“ бр. 34, Стојанов Киро, раководител на Продавницата во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 38, Трпевски Трајко, раководител на Продавницата во Скопје, ул. „310“ бр. 43, Стоилковиќ Круме, раководител на Продавницата во Скопје, ул. „Београдска“ бр. 52 и Јовановски Драгина, раководител на Продавницата во Куманово, Плоштад Нова Југославија 66, кои нема да бидат потписници, бидејќи продавниците се потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, од матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1049/68 од 31. III. 1971 година. (639)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1006, страна 985, книга IV е запишано следното: Дејноста на Продавницата „Рефлекс“ — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 38, на Трговското претпријатие за внатрешна и надворешна трговина „Рефлекс“ — Белград, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 26. II. 1969 година, се проширува и со продажба на конфекција и галантерија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 213/69 од 31. III. 1971 година. (640)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 836, страна 1009, книга III и рег. бр. 904, страна 269, книга IV е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Рефлекс“ во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 39, Јанковска Јелица и раководителот на Продавницата „Рефлекс“ во Скопје, ул. „Белградска“ бр. 52, Стоилковик Круме, на Трговското претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“ — Белград, се разрешени од должност и за нови раководители на истата се назначени следните лица: За раководител на Продавницата „Рефлекс“ во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 39, Иванова Марта, а за раководител на Продавницата „Рефлекс“ во Скопје, ул. „Белградска“ бр. 52, Јанковска Јелица, кои нема да бидат потписници, бидејќи продавниците се потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, од матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 773/69 од 31. III. 1971 година. (641)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 443, страна 645, книга II е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Гевгелија, на Трговското претпријатие за промет со чевли, преработки од кожа и производи од гума, каучук и пластични маси, на големо „Рефлекс“ — Белград Чурлинов Кочо е разрешен од должност и за раководител на истата е назначен Мишев Петар, кој нема да биде потписник, бидејќи Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 289/69 од 31. III. 1971 година. (642)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. II. 1971 година, рег. бр. 32/69, книга I е запишано следното: Стовариштето во Прилеп, на Претпријатието „Агроснабдител“ — Скопје, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Претпријатието за снабдување на земјоделството, на големо и мало, „Агромеханика“ — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 77 од 15. I. 1971 година, од присилниот управител на Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агроснабдител“ — Скопје, и одлуката бр. 28 од 16. XII. 1970 година, од работничкиот совет на Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агромеханика“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 80/71. (670)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. I. 1971 година, рег. бр. 38/68, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето на Илија Ацев Јановски, директор, на Филијалата во Прилеп, на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје.

Се овластува за потпишување Насте Киров Настевски, директор на Филијалата во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 29/71. (687)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. II. 1971 година, рег. бр. 26/60, книга I е запишано следното: Се овластува за потпишување Стојаноски Никола, финансиски директор на Текстил-

ната индустрија „Биљана“ — Прилеп, на Здруженото претпријатие на памучната индустрија „Интекс“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 81/71. (690)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. II. 1971 година, рег. бр. 64/55, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Топлица“, село Слоештица, уште со вршење на угостителство — преку бифе.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02 од 12. X. 1970 година, од работничкиот задружен совет на Земјоделската задруга „Топлица“ село Слоештица, Демир Хисар, и решението бр. 08-354/2 од 11. XI. 1970 година, на Одделението за стопанство и финансии при Собранието на општината Демир Хисар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 111/71. (701)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. II. 1971 година, рег. бр. 104/55, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Индустријата за модна конфекција и чадори „Зора“ — Охрид, уште со увоз-извоз во малограничниот промет со Грција и НР Албанија, на стоките за кои постои регистрација при овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-525 од 20. II. 1971 година, на работничкиот совет на Индустријата за модна конфекција и чадори „Зора“ — Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 118/71. (703)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. III. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на работната единица за стопанисување со станбени згради — Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, Ѓорѓи Бадев се менува. За раководител е поставен Славе Малезанов.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 139/71. (728)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. III. 1971 година, рег. бр. 74/55, книга II е запишано следното: Угостителската единица во Крушево, на Организацијата во состав „Нико Доафа“ — Крушево, на „Југо тутун“ — Скопје, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кај овој суд.

Оваа промена е извршена, врз основа на одлуката бр. 02-108 од 28. I. 1971 година, од работничкиот совет на Организацијата во состав „Нико Доафа“, на Здруженото претпријатие „Југо тутун“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 162/71. (732)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. III. 1971 година, рег. бр. 2/55, книга IV е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд со својство на правно лице — Погон трговија — Ресен, на Земјоделската задруга „Кисела Вода“ — Ресен, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 01-4039/1 од 11. XI. 1970 година, на работничкиот совет на задружниот совет на Земјоделската задруга „Кисела Вода“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 150/71. (736)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. III. 1971 година, рег. бр. 31/55, книга III е запишано следното: Претпријатието за езерски сообраќај „Биљана“ — Охрид се присоединува кон Установата за комунални услуги — Охрид.

Претпријатието за езерски сообраќај „Биљана“ — Охрид престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации што го води овој суд, поради присоединување кон Установата за комунални услуги — Охрид.

Се менува фирмата на Установата за комунални услуги — Охрид и гласи: Установа за комунални услуги и езерски сообраќај — Охрид.

Овие промени се извршени врз основа на одлуката бр. 17 од 2. III. 1971 година, на работната заедница на Претпријатието за езерски сообраќај „Биљана“ — Охрид, одлуката бр. 02-42/2 од 2. III. 1971 година, на советот на Установата за комунални услуги — Охрид и решението бр. 01-1509/1 од 2. III. 1971 година, на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 127/71. (734)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. III. 1971 година, рег. бр. 2/55, книга IV е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд со својство на правно лице — Производствен погон — Ресен, на Земјоделската задруга „Кисела Вода“ — Ресен, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 01-4039/1 од 11. XI. 1970 година, на задружниот совет на Земјоделската задруга „Кисела Вода“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 151/71. (737)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. III. 1971 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запишано следното: Продавница во село Курбиново, на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Земјоделската задруга „Преспа“ село Љубојно, Ресен.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-562/1 од 26. XI. 1970 година, на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен и одлуката бр. 623/1 од 18. XI. 1970 година, на задружниот совет на Земјоделската задруга „Преспа“ село Љубојно.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 125/71. (738)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 580, страна 265, книга II е запишано следното: Занаетчиско-електроинсталатерската задруга „Никола Тесла“ — Скопје, ул. „85“ бр. 11 се преселува во Скопје, од чл. „85“ бр. 11, на ул. „275“ број 23а, во Скопје, за што го приложува решението У. бр. 12-12086, од 25. V. 1970 година, од Собранието на град Скопје — Одделение за инспекциски служби — Санитарна инспекција.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 595/70 од 19. IV. 1971 година. (833)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА КОМУНАЛНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПАЗАРИ „СКОПСКИ ПАЗАР“ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за директор на работната организација (реизбор)

Покрај општите услови кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат виша стручна подготовка и 10 години работна практика на раководни работни места во работни организации;

— да имаат морално-политички квалитети за обавување на должноста — директор;

— со судска одлука да не му е забрането обавувањето на должноста — директор;

— за време на работната практика која се бара во став I да постигнал позитивни резултати во работењето;

— пожелно е кандидатите со молбата да до стават и елаборат — концепција за престојниот развој на оваа работна организација.

Молбите со потребните документи да се достават до Конкурсна комисија на „СКОПСКИ ПАЗАР“ — Скопје.

Молбите со некомплетирана документација нема да се разгледуваат.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за избор на наставници и асистенти во следните звања и предмети:

1. Еден наставник во звањето доцент по предметот Организација на шумското производство.

По еден асистент на следните предмети:

1. Зрени и клубенасти култури;

2. Преработка на месо;

3. Преработка на овошје и зеленчук;

4. Примарна преработка на дрвото.

За предметот под точката 3, кандидатот треба да го слушал и да го положил предметот Преработка на овошје и зеленчук.

За предметот под точката 4, кандидатот треба да е дипломиран шумарски инженер, по дрвна индустријска насока, или дипломиран шумарски инженер со практика над една година во дрвната индустрија.

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје.

Со пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во по три примероци.

Врз основа на член 200 од статутот, советот на Медицинскиот центар — Гостивар

распишува

К О Н К У Р С

за именување (реизбор) на следните раководни работни места и тоа:

1. Началник на Детскиот диспансер — лекар специјалист за детски болести и

2. Началник на Економско-сметководствената служба

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени во членовите 19, 20 и 23 од Основниот закон за работни односи, кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс, за раководното работно место наведено под реден број 1 е потребно да имаат завршено Медицински факултет со завршена специјализација по педијатрија, а кандидатите што ќе учествуваат за раководното работно место наведено под број 2 потребно е да имаат завршено Економски факултет со 3 години работно искуство.

Предност имаат кандидатите што се во редовен работен однос во овој Медицински центар.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи.

Молбите таксирани со 1 динар, со кратка биографија и со потребните документи за засновање на работен однос да се достават до советот на овој Медицински центар.

Молбите што не се комплетирани нема да бидат земен и разгледување.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО ЗА КУПОПРОДАЖА И ПОСРЕДУВАЊЕ „ТРГО-ВАРДАР“ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за именување Директор на работната организација (реизбор)

Услови предвидени со Статутот:

Да имаат висока стручна подготовка и работна практика 8 години од кои најмалку 3 години на раководни места од оваа дејност, виша стручна подготовка и 12 години работа од кои 5 години на раководни работни места во ваква или слична дејност, или средна стручна подготовка и работна практика преку 18 години, од кои најмалку 6 години на раководни работни места, во слична дејност, како и дејноста на работната организација.

Услови предвидени според Законот и Статутот:

Да не биле осудувани за кривични дела против народот и државата, против народното стопанство и против службената должност; со судска пресуда да не му е забрането вршењето должноста директор на работна организација,

да е здравствено способен,

да е државјанин на СФРЈ.

Личниот доход според правилникот за личните доходи.

Со молбата да се достават сите предвидени документи според овој конкурс, како и тоа да достават кратка биографија за досегашното движење на работењето.

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото објавување.

Советот на Природно-математичкиот факултет — Скопје, врз основа на член 138 и 150 од Законот за високото школство на СРМ,

распишува

К О Н К У Р С

I. За избор на по еден наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент и предавач, за предметите:

— алгебра

— физичка хемија II

— географија на СФРЈ

II. За избор на еден асистент во Ботаничкиот завод на Биолошкиот институт.

Пријавите во четири примероци, од кои едната таксирана со 1 н. дил. таксена марка, се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се приложува дипломата за завршена високошколска настава (Природно-математички факултет), кратка биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите.

За кандидатите кои ќе конкурираат за работното место асистент, посебен услов е познавање на еден странски јазик (англиски, француски, германски или руски), што ќе го докажат со уверение од соодветните катедри на Филозофскиот факултет или Центарот за странски јазици.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето. (89)

СОДРЖИНА

	Страна
1. Одлука за доделување средства за намиривање на создадени обврски за довршување изградбата на зградата на Народната и универзитетска библиотека — Скопје — — —	1
2. Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија за 1971 година — — —	1
3. Одлука за минималната откупна цена на кравјо и овчо млеко — — —	1
4. Одлука за определување премија за кравјо и овчо млеко — — —	1
5. Наредба за начинот и постапката за остварување на премија за кравјо и овчо млеко —	2
6. Наредба за преземање мерки за заштита на добитокот од заразните и паразитните болести во 1972 година — — —	2
7. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 10/71 од 6 декември 1971 година — —	5

Општествени договори и самоуправни спогодби

1. Општествен договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во организациите на здружениот труд во стопанството — — —	6
--	---

Општи акти на самоуправните интересни заедници

2. Одлука за привремено определување правата и обврските на осигурените и неосигурените лица на здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита —	10
3. Одлука за стапките и Тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1972 година — — —	10
4. Одлука за привремено определување на правата и обврските на осигурените лица — земјоделци — — —	11
5. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување и финансиското работење на Заедницата и пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците — — —	11